

До
СОВЕТОТ НА ИСППИ

ПЛАН ЗА РАБОТА

За периодот од 31 март 2016 до 30 март 2017

Спроведувањето на планот за работа во периодот 31 март 2016 до 30 март 2017 година е произлезен од програмата на Институтот за периодот 2015-2019 година година и ќе се реализира со 25 вработени, од кои 15 носители на дејност како и 7 административни и 3 помошно технички вработени.

ВИЗИЈА

Да опстанеме и да станеме водечка институција во регионот препознатлива по истражувања од светска класа и висококвалитетно постдипломско образование.

ЦЕЛИ

- 1.Наука:** *Да се креираат квалитетни домашни и меѓународно признаени фундаментални и применети истражувања во сите истражувачки области застапени во ИСППИ, со зајакнување на јаките страни.*
- 2.Образование:** *Да се подигне квалитетот и диверзитетот на постдипломските студии со употреба на напредна истражувачка методологија, примена на новите достигнуања во секое подрачје на студирање и подобрување на инфраструктурните услови за студирање.*
- 3.Меѓународна соработка и мобилност на студенти:** *Да се унапреди меѓународната соработка и комуникација на ИСППИ со организации асоцијации во слични или исти подрачја на истражување.*
- 4.Промоција и соработка со јавност:** *Да се унапреди ремето на вработените на ИСППИ со промовирање на научните достигнуања и презентација на резултатите како на домашен така и на регионален и меѓународен план и да се подигне нивото на придонес од страната на ИСППИ на економски, социјален, културен и образовен план со унапредување на соработката со јавноста*
- 5.Организација, менаџмент и финансии:** *Да се подобрат работните услови и квалитетот на услугите.*

1 Нормативно уредување

- усогласување со Законот за високото образование
- усогласување со Законот за вработените во јавниот сектор
- усогласување со Законот за административните службеници
- имплементација и усогласување со други законски прописи,
- изготвување и донесување на акти,
- кадровски прашања,
- изготвување и реализација на материјали за седници на Совет
- изготвување и реализација на материјали за седници на Управа

- изготвување и реализација на материјали за седници на комисији
- изготвување и реализација на материјали за седници на работни тела
- изготвување на разни информации согласно потребите
- Избори во звања
- друго.

(временска рамка: во континуитет)

2 Наставно-образовна дејност

- реализирање на наставно-образовен процес и зголемување на бројот на студенти,
- усогласување на студиските програми од втор и трет циклус студии со законските прописи, **реакредитација на докторските во ИСППИ (почеток на активност септември 2016) Одговорно лице Марија Топузовска Латковиќ и раководители на студиски програми**
- донесување нови студиски програми од втор циклус студии,
- програми за доживотно учење
- водење и ажурирање на регистри на студиските програми од сите циклуси на студии,
- евиденција на движењето на бројот на студентите и нивната структура,
- издавање Додаток на диплома (Diploma Supplement)
- друго.

(временска рамка: во континуитет)

3 Издавачка и библиотечна дејност

- Годишник на ИСППИ (**временска динамика два пати годишно : јуни и декември**)
Одговорно лице Климе и Сузана Бабунска
- учебници и учебни помагала,
- развој на електронско издаваштво

(временска рамка: во континуитет)

4 Научноистражувачка дејност

НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА,

Како истражувачка институција од суштинско значење е унапредувањето на истражувачката култура и инфраструктура. Ќе се прават напори ИСППИ да се развие во одржлива и енергична истражувачката заедница. Од регрутирање на вистинските вработени, обезбедување на повеќе и поголеми грантови за истражување до вклучување на студентите. Исто така, важно е да се обезбеди осовременување и подобрување на научно-истражувачката инфраструктура.

- **НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТИ.** Целта е да се зголеми бројот на истражувачки проекти, особено меѓународни истражувачки проекти. Во моментот ИСППИ има следниве тековни проекти:

1. **“Мултиетничка истражувачка студија за младинско претприемништво”**. Нарачан од Фондација за менаџмент и индустриско истражување . Како дел од проектот “Заедно за успех : млади претприемачи, движешка сила за добри меѓуетнички односи”, финансиран од Европска Унија во рамки на ИПА програмата за поддршка на граѓанско општество и медиуми 2014, договор грант ИПА/2015/370-751 Студијата има за цел да помогне во утврдувањето и разбирањето на разликите и заедничките потреби на младите претприемачи од различните етнички заедници од Република Македонија. Во период од 21.03.до 22.06 2016 Тим: Весна Чатлеска, Марија Топузовска Мирјана Борота Поповска
2. **Сервиси на податоци од општествените науки во Југоисточна Европа, Швајцарска национална фондација за истражување (2015-2017) (Анета Цекиќ раководител на националниот тим)**
3. **Еразмус + проект Развој на студиска програма за заедничка диплома од втор циклус на универзитетски студии по Европски политички науки (2015-2017) (Анета Цекиќ раководител на националниот тим)**
4. **„Студија за млади во Република Македонија“** финансиран од интегративните функции на ректоратот (раководител доц. д-р Марија Топузовска Латковиќ со тим од професори од Институтот во состав: проф.д-р Мирјана Борота Поповска, проф.д-р Јорде Јаќимовски, проф.д-р Емилија Симоска, проф.д-р Славејко Сасајковски, проф.д-р Ружица Цацаноска, доц.д-р Марија Топузовска Латковиќ, доц.д-р Весна Забијакин Чатлеска, д-р Ѓорѓи Манев;
5. Проектот **„Е-демократија во РМ“** – Пријавен во Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања во Скопје (раководител: проф д-р Ганка Цветанова и вон. проф.д-р Елеонора Серафимовска од Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања во Скопје, проф. д-р Вено Пачовски од УАКС и д-р Ирена Бојаџиевска од Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги);
6. Проектот **„Медиуми, етика и емоции“**, Пријавен во Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања во Скопје ЈЕ (раководители: вон проф д-р Маријана Марковиќ и вон проф д-р Елеонора Серафимовска);
7. Проектот **„Практиканството како линк помеѓу бизнисот и образованието“** како пилот проект. Пријавен во Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања во Скопје (раководител: проф.д-р Мирјана Борота Поповска, проф. д-р Ганка Цветанова, доц. д-р Марија Топузовска Латковиќ, доц. д-р Весна Чатлеска);
8. Проектот **„Стандардизација и културна адаптација на тестот ММПИ (оригинално Minnesota Multiphasic Personality Inventory– 2 – RF)во Република Македонија“** (истражувачки тим: вон. проф. д-р Елеонора Серафимовска, доц. д-р Маријана Марковиќ);
9. **Услуга за спроведување на тестирање (психолошки тест и тест за интегритет)** за потребите на судски совет на РМ, Академија за судии и јавни обвинители и Совет на јавни обвинители на Република Македонија. Нарачател: Судски совет на Република Македонија/рамковен договор (раководители: проф. д-р Мирјана Борота Поповска, вон проф. д-р Маријана Марковиќ и вон. проф. д-р Елеонора Серафимовска

- [ПРЕЗЕНТАЦИИ И ИЗЛОЖБИ НА НАУЧНИ ТРУДОВИ:](#)

- **НАУЧНА СРЕДА**

- Институтот за социолошки и политичко правни истражувања при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, започнува со реализација

на серија настани под наслов “Научна средa”, кои ќе се одржуваат во текот на учебната година минимум еднаш во месецот, во средa, и на кои ќе се промовираат истражувачките резултати од спроведените проекти на Институтот, и ќе се организираат панел дискусии поврзани со општествени прашања за кои институтот има професионален кадар. Целта на “Научната средa” е промовирање на науката, размена на сознанија меѓу истражувачите од домашната и меѓународната академската заедница, анимирање и подигање на нивото на информираност на пошироката јавност за нашата работа, и нејзино активно вклучување, со посебен акцент на вклучување на младата популација. Фокусот е на популаризирање на науката и унапредување на транспарентноста во работењето на Институтот за социолошки и политичко правни истражувања, што ќе се постигне со унапредување и интензивирање на соработката со сите медиуми и сите засегнати страни.

Оперативен план за манифестацијата “Научна средa” 2016

Одговорно лице за реализација на настаните БОЈАНА НАУМОВСКА

<u>Дата на настанот</u>	<u>Работен наслов на настанот</u>	<u>Раководител/ тим</u>
30.март (средa) 13 часот	Архива на податоци од општествените науки во Република Македонија	Весна Чатлевска и Анета Цекиќ и Климе Бабунски
20 април (средa) 12 часот	Идентитетите и студентската популација (религија)	Ганка Цветанова и Бојана Наумовска
18 мај (средa)12 часот	Идентитетите и студентската популација втор дел	Елеонора Серафимовска, Маријана Марковиќ, Горан јанев
15 јуни(средa) 12 часот	Лобирање на интересните групи во Македонија, Србија и Црна Гора	Анета Цекиќ
21 септември (средa) 12 часот	Отворен ден за студенти- презентација на студенски истражувања, кариера и ПДС програми на ИСППИ	Бојана Наумовска и Марија Топузовска и сите раководители на ПДС
12 или 19 октомври (средa)	Студија за млади (Позицијата на младите во општеството и нивните перспективи / Перспективите и очекувањата на младите во РМ за иднината)	Марија Топузовска и тим
Ноември (средa) 12часот	Институции, креирање политики и целна јавност	Горан Јанев и тим
Септември	Психолошки тестови	ЕЛИ маријана

Декември	
Активностите за 2017 година дополнително ќе се утврдат	

Активности кои треба да бидат превземени за реализација на настаните

Програма на настанот: времетраење, учесници, теми (и на њеб)

- Листа на учесници и нивно информирање
- креирање кратка информација резиме за јавност (њеб, медими, широка јавност)
- минимум едно гостување на ТВ, и запис во печатени медиуми
- информација до њеб портали
- организација на прес
- организација на настан
- постер на настан
- материјал за настан

Индикатори за успех на настанот

- Одржан настан со доволен број учесници и прес конференција.
- Поднесен извештај до Совет за реализиран настан
- Издаден некој облик на брошура, монографија извештај...

- [КНИГИ И ПРОЕКТНИ РЕЗУЛТАТИ,](#)
- [КОНФЕРЕНЦИИ, СИМПОЗИУМИ](#)

“Симпозиум за унапредување на студентското практиканство како линк меѓу образованието и бизнисот” Намерата на овој симпозиум е да ги анимира засегнатите стани во овој процес за да послужи како извор на важни информации кои се однесуваат на примената на практиканството и неговото влијание врз студентите на додипломските и постдипломските студии и врз компаниите во РМ и вице верса на наставните силабуси. Идејата е да се разменат искуства и размислувања за можностите за унапредување на овој процес за да се овозможи полесен премин на младите од светот на студирањето во светот на работата. Да се добијат размислувања и искуства за добри практики, кои би биле основа за понатамошно усовршување на студентското практиканство. Овој симпозиум би бил прв од ваков тип кој ќе овозможи да се вкрстат идеите и потребите на сите чинители во овој процес и ќе биде почетна основа за препораки за развој на дизајнирање на ефективно студентско практиканство. Одговорно лице Мирјана Борота Поповска, Марија Топузовска Латковиќ **(временска рамка јули или октомври 2016 зависно од учесникот од Сорбона)**

Конференција со институти за општествени истражувања од регионот. Во тек се активности за започнување и унапредување на соработката со Институти од бивша Југославија и регионот за создавање заеднички конзорциум. Одговорно лице Маријана Марковиќ и Мирјана Борота Поповска **(Временска рамка на реализирање на конференција за конзорциум крај на 2016)**

- друго.

(временска рамка: во континуитет)

5 Меѓународна соработка

- билатерална, регионална и мултилатерална соработка, **Одговорни лица Маријана и Анета**
- меѓународни договори,
- регионални универзитетски мрежи,
- програми за мобилност,
- друго.

(временска рамка: во континуитет)

6 Финансии, инвестиции и развојот

- реализација на сите дејности од финансиски аспект,
- друго.

(временска рамка: во континуитет)

7 Евалуација

- евалуација и самоевалуација според законските прописи

Одговорно лице Елеонора (временска рамка: септември 2016)

8 Стручно оспособување на вработените

Во текот на 2016 година ќе се врши континуиран професионален развој на стручно-административниот кадар за што се планирани низа обуки со цел да се подобри ефикасноста и стручноста во работењето на стручно-административен кадар согласно наметнатите потреби и динамика, и тоа:

- Обука за јавни набавки,
- Обука за безбедност и здравје при работа,
- Обука за користењето на ИКТ,
- Обука за архивско работење,
- други обуки за кои ќе се укаже потреба во текот на работењето.

Исто така, се планираат и работни средби на релација ректор, проректори, генерален секретар, раководители на одделенија и стручно-административен кадар.

9 Материјално-технички услови за работа

Институтот за социолошки и политичко правни истражувања е со седиште на бул. Партизански одреди, бб, 1000 Скопје.

За тековна реализација на сите планирани активности од Годишната програма за работа на Институтот за социолошки и политичко правни истражувања, за 2016 година располага со сопствени материјално-технички услови за работа.

Во насока на поголема ефикасност во извршувањето на активностите, и оваа година, се планира подобрување на условите за работа преку одржување на постојната опрема и набавка на нова суфистицирана калцелариска и ИТ опрема.

* * *

Остварените резултати од горенаведените активности ќе бидат содржани во годишниот извештај на директорот за работата на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

ПЛАН НА АКТИВНОСТИ НА НАСТАВНО-НАУЧНИОТ КАДАР НА ИСППИ ВО 2016 ГОДИНА

УКИМ Институт за социолошки и политичко-правни истражувања- Скопје	
Име и презиме	Проф.д-р Мирјана Борота Поповска
Наставно-научно/ соработничко звање	Редовен професор
Проекти (наслов на проектот, нарачател, дејствија)	Пилот проект: „Практиканството како линк помеѓу бизнисот и образованието“ (2015/2016), ИСППИ (член на истражувачки тим) Предлог–проект „Студија за млади“ аплициран во УКИМ, раководител на проект Предлог–проект: “MACEDONIAN YOUTH UNEMPLOYMENT ANALYSIS: EVALUATION OF THE EDUCATIONAL SYSTEM , LABOR MARKET NEEDS, AND PERSONAL CHARACTERISTICS OF THE MACEDONIAN YOUNG PEOPLE” аплициран во Фридрих Еберт Фондација, ко-раководител на проект
Настава (предмет, планирани часови, вежби)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Менаџмент на човечки ресурси (20 часа) ✓ Истражувачка методологија за МЧР (10 часа) ✓ Организациско однесување (20 часа)
Научни собири, конференции, конгреси, студиски престој (име на конференција/собир/конгрес, наслов на трудот, место и датум на одржување)	<p>Međunarodna naučna konferencija „MENADŽMENT 2016“ 5. i 6. maj 2016, Beograd</p> <p>Eight International Conference: KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS 8 – 10 April 2016, Bansko, Bulgaria</p>
Планирани трудови (наслов на	“Workplace insecurity as a motivational factor for

трудот, издавач)	entrepreneurial behavior” Global review “Occupational aspirations and other factors affecting out-migration of the Macedonian youth” Journal of Youth Studies „Студија за млади 2016“ ИСППИ
------------------	---

УКИМ Институт за социолошки и политичко-правни истражувања- Скопје	
Име и презиме	Емилија Симоска
Наставно-научно/ соработничко звање	Редовен професор
Проекти (наслов на проектот, нарачател, дејствија)	Проект на ИСППИ финансиран од УКИМ, спроведување на истражување и подготовка на монографија
Настава (предмет, планирани часови, вежби)	Во зависност од бројот на студенти
Научни собири, конференции, конгреси, студиски престој (име на конференција/собир/конгрес, наслов на трудот, место и датум на одржување)	
Планирани трудови (наслов на трудот, издавач)	Објавување на веќе презентирани трудови на конференции: “Processes of individualization in the presence of strong collective identities” “The ethnic identity entanglements among the student population”

УКИМ Институт за социолошки и политичко-правни истражувања- Скопје	
Име и презиме	Мирјана Најчевска
Наставно-научно/ соработничко звање	Редовен професор – научен советник
Проекти (наслов на проектот, нарачател, дејствија)	European network of legal experts in gender equality and non-discrimination (Извештаи за состојбата со дискриминацијата на национално ниво), Европска комисија, анализа на содржина, изработка на поединечни и завршен извештај Зајакнување на медиумите во Македонија - Компонента за проверување на фактите во медиумите имплементирана од Метаморфозис, УСАИД, изработка на извештаи и колумни Јавно мислење – 2015, изработка на студија/анализа Развој на студиска програма за заедничка диплома од

	втор циклус на универзитетски студии по Европски политички науки, Erasmus+ Capacity Building Project
Настава (предмет, планирани часови, вежби)	Човекова безбедност (консултации, испити) Човековите права и трансформацијата на светските политики (компаративни политики за човековите права) (консултации, испити)
Научни собири, конференции, конгреси, студиски престој (име на конференција/собир/конгрес, наслов на трудот, место и датум на одржување)	2015 Seminar – European network of legal experts in gender equality and non-discrimination, 23-26.11.2016
Планирани трудови (наслов на трудот, издавач)	

УКИМ Институт за социолошки и политичко-правни истражувања- Скопје	
Име и презиме	Јорде Јакимовски
Наставно-научно/ соработничко звање	Редовен професор
Проекти (наслов на проектот, нарачател, дејствија)	1. Проект: Демографски развој за Просторен план на Источен плански регион , Агенција за планирање на просторот на република македонија, Дејствија: организирање расправа по резултатите од истражувањето и итегрирање на предлозите и забелешките.
Настава (предмет, планирани часови, вежби)	1. Економика на трудови ресурси - предавања 2. Системи на наградување - предавања 3. Развојна економја - предавања 4. Економска социологија - консултации
Научни собири, конференции, конгреси, студиски престој (име на конференција/собир/конгрес, наслов на трудот, место и датум на одржување)	1. Научна конференција: Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistocne Evrope - Novi populacioni problem , Nis , Juni 2016. 2. Конференција за проблемите на село, Економски и социјални пречки за рурален развој , Институт за иследување на општествата и знаењето при Бугарска Академија на Науките, Софија, Октоври, 2016.
Планирани трудови (наслов на трудот, издавач)	1. Специфични развојни карактеристики на руралните заедници, БАН, Софија 2. Социо-економски проблеми од популационите промени- меѓународно списание 3. Недоволно и одложено раѓање на деца феномен

	кој предупредува – меѓународно списание 4. Економски развој и статусот на жената- меѓународно списание

УКИМ Институт за социолошки и политичко-правни истражувања- Скопје	
Име и презиме	Ганка Цветанова
Наставно-научно/ соработничко звање	Редовен професор
Проекти (наслов на проектот, нарачател, дејствија)	Е-демократија во РМ – ИСППИ; Практиканството во РМ – ИСППИ;
Настава (предмет, планирани часови, вежби)	
Научни собири, конференции, конгреси, студиски престој (име на конференција/собир/конгрес, наслов на трудот, место и датум на одржување)	11th Annual international conference on European integration, May 2016; International Conference – ISPPi, October, 2016; European Conference on Political Attitudes and Mentalities, Decembar 2016 – Virtual Conference;
Планирани трудови (наслов на трудот, издавач)	<i>The EU Citizens' Engagement Initiative and Digital Platforms for Open Policy Making in Finland, the United Kingdom and the Republic of Macedonia Proceedings from 10th Annual international conference on European integration, May 2015;</i> <i>E-democracy and Levels of Citizen Involvement in the Republic of Macedonia – Annual –ISPPi;</i> <i>Republic of Macedonia and Citizen's participation In Digital Age: Where do We Stand – EQPAM;</i>

УКИМ Институт за социолошки и политичко-правни истражувања- Скопје	
Име и презиме	Петар Атанасов
Наставно-научно/ соработничко звање	Редовен професор
Проекти (наслов на проектот, нарачател, дејствија)	Завршување на проектите: „Жената помеѓу личните амбиции и успешна кариера“ (работен со студентите 2015/16)

	„Јавно мислење 2015“, УКИМ, спроведување на истражување и подготовка на монографија
Настава (предмет, планирани часови, вежби)	Предавања по Методологија на општествени истражувања – задолжителен предмет на сите групи на постдипломски студии
Научни собири, конференции, конгреси, студиски престој (име на конференција/собир/конгрес, наслов на трудот, место и датум на одржување)	
Планирани трудови (наслов на трудот, издавач)	Објавување на веќе презентирани трудови на конференции: “Processes of individualization in the presence of strong collective identities” “The ethnic entanglements among the student population”

УКИМ Институт за социолошки и политичко-правни истражувања- Скопје	
Име и презиме	Ружица Цацаноска
Наставно-научно/ соработничко звање	Редовен професор Научен советник
Проекти (наслов на проектот, нарачател, дејствија)	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Одрживост идентитета Срба и националних мањина у пограничним општинама источне и југоисточне Србије (179013)</u> – Министерство просвете, науке и технолошког развоја РС <p>Изработка на нацрт за истражување за Македонија, обработка на податоците, интерпретација на резултатите, пишување на научен труд на англиски јазик на тема <i>RELIGION IN THE BORDER AREA</i> од организациониот одбор (чиј член сум) и презентација и учество на научна конференција (2016).</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Активности за апликација на проект за образование на возрастните роми во Македонија - во соработка со ромскиот невладин сектор. 3. Активности како дел од уредувачкиот одбор на списанието <i>Occasional Papers on Religion in Eastern Europe</i> (подготвување, рецензирање итн.). Најавени трудови (работни наслови како самостојни или коавторски): Bogomilism in Macedonia; Anglican Church in

	Macedonia and Pentecostalism – new era...
Настава (предмет, планирани часови, вежби)	<p>Социологија Социологија на религија и социологија на морал Менторство Социологија на македонското општество Академско пишување Методологија на општествените истражувања Методологија на социолошките истражувања</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Раководител на постдипломските студии на ИСППИ – Социологија – менаџмент на општествени промени ✓ Активности за реакредитација на постдипломските студии ✓ Менторство на магистерски и докторски трудови
Научни собири, конференции, конгреси, студиски престој (име на конференција/собир/конгрес, наслов на трудот, место и датум на одржување)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Научен собир – RELIGION IN THE BORDER AREA – JUNIR, Nis, June, 2016. 2. The Dialog between Religions – Skopje, 2016 (Ministry of Culture of the Government of Macedonia).
Планирани трудови (наслов на трудот, издавач)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Најавени трудови (работни наслови): Bogomilism in Macedonia; 2. Anglican Church in Macedonia and 3. Pentecostalism – new era... 4. <i>E-research – Online Focus-group (with co-authors) - Horizons, Bitola, pre-print.</i> 5. <i>Period after The Miracle in Skopje Church “Sveti Dimitrija” – Content analysis of the articles published in the daily press of Republic of Macedonia (with co-authors) – Paper planed for Occasional Papers on Religion in Eastern Europe, for 2016.</i>

УКИМ Институт за социолошки и политичко-правни истражувања- Скопје	
Име и презиме	Славејко Сасајковски
Наставно-научно/ соработничко звање	Научен советник и редовен проф.
Проекти (наслов на проектот, нарачател, дејствија)	Во овој момент не знам дали ќе бидат вклучен во некој проект.

Настава (предмет, планирани часови, вежби)	Со оглед на бројот на студенти, настава и вежби сигурно дека нема да држам.
Научни собири, конференции, конгреси, студиски престој (име на конференција/собир/конгрес, наслов на трудот, место и датум на одржување)	Во овој момент сигурна ми е една конференција. Конференција на Факултет за безбедност (традиционална моја конференција) . Текстот е напишан – “Војната во Сирија како предизвик за политичко – социолошки и социолошко – религиски промислувања“ . Учеството на други конференции зависи од тоа дали навреме ќе дознавам за тие конференции и од блискоста на темите на конференциите со мојот интерес.
Планирани трудови (наслов на трудот, издавач)	Постојат расмислувања за теми за (заеднички со други автори / коавтори) трудови.

УКИМ Институт за социолошки и политичко-правни истражувања- Скопје	
Име и презиме	Маријана Марковиќ
Наставно-научно/ соработничко звање	Вонреден професор
Проекти (наслов на проектот, нарачател, дејствија)	<i>Curriculum development for Joint Degree: MA in European Political Science</i> , во рамки на Програма Еразмус+ на Европската унија. Стандардизација и културна адаптација на MMPI психолошки тест на личност, самостојно финансиран од главните истражувачи вон проф Маријана Марковиќ и вон проф Елеонора Серафимовска) Конструкција на психолошки тестови на интегритет, самостојно финансиран од главните истражувачи вон проф Маријана Марковиќ и вон проф Елеонора Серафимовска)
Настава (предмет, планирани часови, вежби)	Комуникација во јавна администрација, додипломски студии на УГД
Научни собири, конференции, конгреси, студиски престој (име на конференција/собир/конгрес, наслов на трудот, место и датум на одржување)	Fourth international conference “Digital Media & Electronic Communication”, which will take place in Le Havre (France), June 1st, 2nd and 3rd, 2016. International Conference “Reinvestigating Culture in Arts, Humanities & Social Sciences” May 26th – 28th 2016 Faculty of Media and Communications, Belgrade, Serbia Годишна конференција на УГД, Општествените промени во глобалниот свет“ Годишна конференција на Центар за култура и културолошки студии

Планирани трудови (наслов на трудот, издавач)	<p>Association between aspects of identity orientation and collective identity between students from EU and non-EU country: comparative study (Markovik, Serafimovska) (ИСППИ)</p> <p>“Emotional processing of article contents in Macedonian media” (Markovik, Serafimovska, Trajkovski) (ИСППИ)</p> <p>“Professional stress in social workers and psychologist employed in the field of social care and health” (Markovik, Serafimovska, Trajkovski) (ИСППИ)</p> <p>PERCEPTION OF PERSONAL CHARACTERISTIC AND IMPORTANCE OF THE IDENTITY OF STUDENTS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA: FACTORS AND CONSEQUENCES (Центар за култура и културолошки студии)</p> <p>Монографија: Идентитети на студентската популација во РМ (ИСППИ)</p> <p>Methods for identity research in real and virtual space: case study списание Глобал, Институт Охрид</p>
--	--

УКИМ Институт за социолошки и политичко-правни истражувања- Скопје	
Име и презиме	Елеонора Серафимовска
Наставно-научно/ соработничко звање	Вонреден професор
Проекти (наслов на проектот, нарачател, дејствија)	Стандардизација и културна адаптација на ММРП психолошки тест на личност, самостојно финансиран од главните истражувачи Вон проф. Елеонора Серафимовска и вон проф. Маријана Марковиќ) Конструкција на психолошки тестови на интегритет, самостојно финансиран од главните истражувачи вон проф. Маријана Марковиќ и вон проф. Елеонора Серафимовска)
Настава (предмет, планирани часови, вежби)	Комуникација во јавна администрација, додипломски студии на УГД
Научни собири, конференции, конгреси, студиски престој (име на конференција/собир/конгрес, наслов на трудот, место и датум на одржување)	Fourth international conference “Digital Media & Electronic Communication”, which will take place in Le Havre (France), June 1st, 2nd and 3rd, 2016. International Conference “Reinvestigating Culture in Arts, Humanities & Social Sciences”

	<p>May 26th – 28th 2016 Faculty of Media and Communications, Belgrade, Serbia Годишна конференција на УГД, Општествените промени во глобалниот свет“ Годишна конференција на Центар за култура и културолошки студии</p>
Планирани трудови (наслов на трудот, издавач)	<p>Association between aspects of identity orientation and collective identity between students from EU and non-EU country: comparative study (Markovik, Serafimovska) (Зборник од Конференција на ИСППИ)</p> <p>“Emotional processing of article contents in Macedonian media” (Serafimovska, Markovik, Trajkov) (Зборник од Конференција на ИСППИ)</p> <p>“Professional stress in social workers and psychologist employed in the field of social care and health” (Trajkov, Serafimovska, Markovik) (Зборник од Конференција на ИСППИ)</p> <p>PERCEPTION OF PERSONAL CHARACTERISTIC AND IMPORTANCE OF THE IDENTITY OF STUDENTS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA: FACTORS AND CONSEQUENCES, Center for cultural studies (Serafimovska, Markovikj)</p> <p>Монографија: Идентитети на студентската популација во РМ (ИСППИ)</p> <p>Methods for identity research in real and virtual space: case study списание Глобал, Институт Охрид</p>

УКИМ Институт за социолошки и политичко-правни истражувања- Скопје	
Име и презиме	д-р. Марија Топузовска Латковиќ
Наставно-научно/ соработничко звање	Доцент
Проекти (наслов на проектот, нарачател, дејствија)	<p>Пилот проект: „Практиканството како линк помеѓу бизнисот и образованието“ (2015/2016), ИСППИ (член на истражувачки тим)</p> <p>Предлог–проект „Студија за млади“ аплициран во УКИМ, раководител на проект</p> <p>Предлог–проект: “MACEDONIAN YOUTH UNEMPLOYMENT ANALYSIS: EVALUATION OF THE EDUCATIONAL SYSTEM , LABOR MARKET NEEDS, AND</p>

	PERSONAL CHARACTERISTICS OF THE MACEDONIAN YOUNG PEOPLE” аплициран во Фридрих Еберт Фондација, ко-раководител на проект
Настава (предмет, планирани часови, вежби)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Менаџмент на човечки ресурси (20 часа) ✓ Истражувачка методологија за МЧР (10 часа) ✓ Организациско однесување (20 часа)
Научни собири, конференции, конгреси, студиски престој (име на конференција/собир/конгрес, наслов на трудот, место и датум на одржување)	<p>Međunarodna naučna konferencija „MENADŽMENT 2016“ 5. i 6. maj 2016, Beograd</p> <p>Eight International Conference: KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS 8 – 10 April 2016, Bansko, Bulgaria</p>
Планирани трудови (наслов на трудот, издавач)	<p>“Workplace insecurity as a motivational factor for entrepreneurial behavior” Global review</p> <p>“Occupational aspirations and other factors affecting out-migration of the Macedonian youth” Journal of Youth Studies</p> <p>„Студија за млади 2016“ ИСППИ</p>

УКИМ Институт за социолошки и политичко-правни истражувања- Скопје	
Име и презиме	Анета Цекиќ
Наставно-научно/ соработничко звање	Вонреден професор
Проекти (наслов на проектот, нарачател, дејствија)	<p>Сервиси на податоци од општествените науки во Југоисточна Европа, Швајцарска национална фондација за истражување (2015-2017) (раководител на националниот тим)</p> <p>Еразмус + проект Развој на студиска програма за заедничка диплома од втор циклус на универзитетски студии по <i>Европски политички науки</i> (2015-2017) (раководител на националниот тим)</p> <p>Проект за архивирање на истражувачки податоци од истражувањата во општествените науки финансирани од програмата RRPP. Фианнсиран од RRPP</p>
Настава (предмет, планирани часови, вежби)	<p>Демократија, моќ и граѓанство (Политички науки и човекови права)</p> <p>Глобализација и Европска интеграција (Политички науки и човекови права)</p>

	<p>Институции и развој (Развојни студии) Современ синдикализам (Менаџмент на човечки ресурси) Современа Европа- основни обележја и тенденции на политиката во Европската Унија (докторски студии, модул <i>Демократија во услови на глобализација</i>)</p>
<p>Научни собири, конференции, конгреси, студиски престој (име на конференција/собир/конгрес, наслов на трудот, место и датум на одржување)</p>	<p>Workshop for the preparation of the Special issue of West European Politics on <i>Multilevel interest representation in the European Union: National interest organizations in European policy-making</i>, Editors: Rainer Eising, Daniel Rasch, and Patrycja Rozbicka, Ruhr-University Bochum. <i>Ruhr University Bochum, Germany, 28-29 April 2016.</i> Cekik A., What accounts for Europeanization during the EU accession process? Findings from a survey of interest groups in Macedonia, Montenegro and Serbia’, European Political Science Association annual conference, Brussels, Belgium, 23-25 June 2016.</p>
<p>Планирани трудови (наслов на трудот, издавач)</p>	<p>Cekik A., Book review of Boulden J. and Kymlicka, W. (eds.) <i>International approaches to governing ethnic diversity</i>. Oxford University Press, 2015. <i>Journal of common market studies</i> Vol. 54, 2016. ICI Impact Factor 1.855 (Thompson Reuters, Web of Science), ISI Journal Citation Reports © Ranking: 2014: 10/85 (International Relations); 19/161 (Political Science); 49/333 (Economics) (во печат)</p> <p>Цекиќ А., “Политичка партиципација на студентите”. Во студијата <i>Реални и виртуелни идентитети</i>, ИСППИ, (во печат)</p> <p>Cekik A., What accounts for Europeanization during the EU accession process? Findings from a survey of interest groups in Macedonia, Montenegro and Serbia’. <i>West European Politics</i> Special issue on <i>Multilevel interest representation in the European Union: National interest organizations in European policy-making</i>, Editors: Rainer Eising, Daniel Rasch, and Patrycja Rozbicka, Ruhr-University Bochum (2014 Impact Factor: 1.576, Web of Science)</p> <p>Cekik A., and Hristova L., The development of interest groups in Macedonia, <i>Special issue of Journal of Public Affairs</i> (Fink-Hafner, D. and Thomas C. (eds.)) Indexed in Scopus.</p> <p>Dür A., and Cekik A., <i>Interest groups’ strategies in the Western Balkans countries</i>. (работен наслов).</p>

	<p>Cekik A., <i>Interest groups' access to national policy making-evidence from the Balkans.</i> (работен наслов).</p> <p>Cekik A. <i>Interest groups populations in new democracies</i> (работен наслов).</p>
--	--

УКИМ Институт за социолошки и политичко-правни истражувања- Скопје	
Име и презиме	Бојана Наумовска
Наставно-научно/ соработничко звање	Доцент
Проекти (наслов на проектот, нарачател, дејствија)	Завршување на проектите: „Жената помеѓу личните амбиции и успешна кариера“ (работен со студентите 2015/16) „Јавно мислење 2015“, УКИМ, спроведување на истражување и подготовка на монографија
Настава (предмет, планирани часови, вежби)	Во зависност од бројот на студенти
Научни собири, конференции, конгреси, студиски престој (име на конференција/собир/конгрес, наслов на трудот, место и датум на одржување)	
Планирани трудови (наслов на трудот, издавач)	Објавување на веќе презентирани трудови на конференции: “Processes of individualization in the presence of strong collective identities” “The ethnic identity entanglements among the student population”

УКИМ Институт за социолошки и политичко-правни истражувања- Скопје	
Име и презиме	Весна Забијакин Чатлеска
Наставно-научно/ соработничко звање	доцент
Проекти (наслов на проектот, нарачател, дејствија)	Сервиси на податоци од општествените науки во Југоисточна Европа, Швајцарска национална фондација за истражување (2015-2017) (член на националниот тим) Проект за архивирање на истражувачки податоци од истражувањата во општествените науки финансирани од програмата RRPP. Фиансиран од RRPP

	Студија за младите во Република Македонија - Проект на ИСППИ за 2016 година (член на тимот)
Настава (предмет, планирани часови, вежби)	Претприемништво - избран предмет на ПДС Менаџмент на човечки ресурси
Научни собири, конференции, конгреси, студиски престој (име на конференција/собир/конгрес, наслов на трудот, место и датум на одржување)	International Scientific Conferences of the Union of Scientists - Stara Zagora, 26-th International Scientific Conference, 2-nd-3rd of June 2016. <i>Human Resource Management and Firm Growth</i> (работен наслов) , (во моментот тековна подготовка за пријавување на труд на конференцијата) International Conference - Central European Initiative (CEI), Faculty of Economics - Prilep and Center for Innovation and Development. (во очекување на повик за конференција и учество). <i>Entrepreneurship Orientation in Macedonian SMEs</i> (работен наслов)
Планирани трудови (наслов на трудот, издавач)	<i>Effects of employee training and development on firm profitability in developing economy, Serbian Journal of Management</i> Монографија: <i>Работни практики на високи остварувања и организациски перформанси</i> (работен наслов), Институт за социолошки и политичко-правни истражувања <i>“High Performance Work Practices and Firm Performance in a Transition Economy: Evidence From Macedonian Best-performing Enterprises”</i>, (работен наслов), The International Journal of Human Resource Management, [2012 Impact Factor: 0.792, Ranking: 119/172 (Management), 2012 Journal Citation Reports].

Скопје,

Директор

20.04.2016

Проф. Д-р Мирјана Борота Поповска